

## Questions and Answers No.1

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020” - Count CN-2- SO1.3 – SC056 - “Construction of the right side of riverbank of Vardar River in the central area of Veles city and Construction and installation of 2 shops/kiosks on the reconstructed riverbank”

Deadline for application: 22.08.2022

Deadline for request of clarifications from the Contracting Authority: 01.08.2022

Last date on which clarifications are issued by the Contracting Authority: 14.08.2022

Question/Прашање		Answer	
Q1.	<p>Works Additional information about the Contract Notice, Vol-1, Section-1, <b>Selection criteria</b></p> <p>3) <u>Technical capacity</u> Description of the Technical Capacity of Candidate.</p> <p>Our question is about the reference list. Namely, the condition according to the tender documentation is: Construction/reconstruction/overhaul or repair of buildings <b>concerned by</b> the tender, so our question is whether these should necessarily be facilities on/around the river bed or are contracts with construction of facilities that are not connected to the riverbed, but are of the "A" category. Нашето прашање се однесува на референтната листа. Имено, условот по тендерската документација е:</p>	A.1	<p>Regarding the professional and technical capacity of the candidate, in the Additional information about the Contract Notice are stated:</p> <p><b>2) Professional capacity</b> (based on items 4 and 5 of the request to participate form for service contracts and on items 4 and 5 of the tender form for supply contracts). The reference period which will be taken into account will be the last three years preceding the submission deadline.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The candidate shall have a professional license, certificate (or right), in accordance with the laws of the country in which he is established, or equivalent, for the execution of the construction works.</li> <li>The candidate must have successfully completed at least</li> </ul>



<p>Изградба/реконструкција на објекти засегнати со тендерот, два договора со вредност минимум 400.000,00 евра, па прашањето ни е дали тоа <b>задолжително треба да бидат објекти на /околу речно корито</b> или се земаат предвид и договори со изградба на објекти кои не се поврзани со речно корито, но се од „А,, категорија.</p>	<p>two projects with the following activities: Construction/reconstruction/overhaul or repair of buildings <b>concerned</b> by the tender over the last 3 years from the submission deadline.</p> <p><b>3) Technical capacity.</b> The reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline.</p> <p>The candidate has provided works under at least two contracts each with a budget of at least 400.000 EUR in construction/reconstruction of facilities which were implemented at any moment during the reference period: 3 years.</p> <p>The candidate participating in the tender must fulfill the above mentioned criteria. Each criteria must be fulfilled separately by the candidate.</p> <p>The Contracting Authority at this stage cannot answer what will be accepted as professional and/or technical capacity, as it is up to the Evaluation Committee to decide on this issue during the evaluation of offers.</p>
---	---